


МИНИСТРСТВО НА МАКЕДОНИЈА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
СКОПЈЕ 1

Примено:	18.05.2012
Орг. единициј	Број
07	1803/1



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 181/1 и 51/11), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по **техничко образование за V одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам.**

**АРХИВСКИ ПРИМЕРОК**

МИНИСТЕРСТВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



АДАПТИРАНА НАСТАВНА  
ПРОГРАМА ЗА  
УЧЕНИЦИТЕ СО АУТИЗАМ

# ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕВЕТГОДИШНО ОСНОВНО  
ОБРАЗОВАНИЕ

V ОДДЕЛЕНИЕ

## **1. ЦЕЛИ ВО НАСТАВАТА ВО В ОДДЕЛЕНИЕ**

### **Ученикот/ученичката:**

- ▶ да развива интерес и желба за нови сознанија од техниката и технологијата со користење на различни извори на учење;
- ▶ да се оспособува за примена на основните техничко-технолошки знаења, умеенja и навики во учењето, работата и секојдневниот живот;
- ▶ да ги проширува сознанијата за патот од идеја до реализација;
- ▶ да развива интерес и способност за техничко творештво (составување модели и макети по сопствена идеја);
- ▶ да ги проширува и открива сознанијата за својствата на материјалите;
- ▶ да се оспособува за набљудување, описување и споредување на предмети и појави во техниката и технологијата;
- ▶ да ги проширува знаењата и умеенјата за безбедно движење во сообраќајот;
- ▶ да развива култура на однесување во сообраќајот.



## 2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ТЕМА: ГРАФИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<b>Ученикот/ученичката:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да знае да го организира работното место;</li> <li>▶ да се оспособува правилно да го употребува приборот за техничко цртање;</li> <li>▶ да знае правилно да ги употребува основните видови технички линии;</li> <li>▶ да се оспособува да мери: дебелина, висина, ширина, дебелина и дебочина;</li> <li>▶ да скицира сопствени идеи на едноставни фигури;</li> <li>▶ да се оспособи со примена на правилата за техничко цртање да изработи технички цртеж;</li> <li>▶ да се оспособи да користи компјутер за цртање едноставни технички цртежи.</li> </ul>	<p>Култура на работа Работни качичиња Од идеја до реализација (пртеж-технички цртеж)</p> <p>Графичка писменост изработка на технички цртеж</p> <p>Скица</p>	<p>Работно место Технички цртеж Линии Мерење Идеја</p> <p>Скица, технички цртеж, пртеже едноставен предмет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Објаснување на значењето на уредно организирано работно место.</li> <li>❖ Практично прикажување, опремување (местење алат и прибор) на местото за техничка активност.</li> <li>❖ Демонстрирање и ракување со прибор за техничко цртање (триаголници, линијар, молив, шестар, гума).</li> <li>❖ Вежби за правилна примена на приборот за техничко цртање.</li> <li>❖ Вежби за мерење: дебелина, висина, ширина, дебелина и дебочина на предмети и објекти.</li> <li>❖ Вежби: цртање на компјутер.</li> <li>❖ Демонстрирање и опишнување постапки за цртање на скица и технички цртеж.</li> <li>❖ Цртање едноставен технички цртеж на компјутер.</li> </ul>



ТЕМА: МАТЕРИЈАЛИ, ГРАДБА И ОБЛИКУВАЊЕ			
Цели	Содржини	Поними	Активности и методи
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да се грижи за личната и колективната безбедност при работата;</li> <li>▶ да знае да го организира работното место;</li> <li>▶ да се запознава со материјалите и нивните својства,</li> <li>▶ да се оспособува правилно да го употребува алатот при работните постапки;</li> <li>▶ да се оспособува рационално да ги користи материјалите при работата;</li> <li>▶ да се поттикнува да формира позитивен став кон работата;</li> <li>▶ да стекне претстава за особините на хартијата и полукартонот;</li> </ul>	<p>Заштита на ученикот при обработка на материјалите</p> <p>Сировина</p> <p>Картон, дрво</p> <p>Хартија, полукартон, текстил</p> <p>Работни постапки при обработка на хартија, полукартон</p> <p>Работни постапки при обработка на текстил</p> <p>Работни постапки при обработка на дрво</p> <p>Картон</p> <p>Дрво</p> <p>Текстил</p>	<p>Особина (свойство)</p> <p>Производ</p> <p>Макета</p> <p>Работни постапки (операции)</p> <p>Пила</p> <p>Туршија</p> <p>Картон</p> <p>Дрво</p> <p>Текстил</p>	<p>❖ Инструирање за лична и колективна заштита при работата.</p> <p>❖ Идентификување на материјалите за работа.</p> <p>❖ Практични вежби: работни постапки со хартија и полукартон-сечење, засекување, составување, боене...</p> <p>❖ Изработка од хартија и полукартон: оригами, честитки, геометриски тела, сообраќајни знаци...</p> <p>❖ Практични вежби: работни постапки со текстил- кроене и шиење.</p> <p>❖ Практични вежби: запознавање со својствата на дрвото.</p> <p>❖ Запознавање со алатот при обработка на дрво и негова правилна употреба.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да ја разбере употребата на хартијата и полукартонот во секојдневието;</li> <li>▶ да се оспособи за изведување на основните работни постапки при работа со хартија и полукартон (сечење, лепење, спојување, боене...);</li> <li>▶ да се оспособи за изведување на основните работни постапки при работа со текстил (кроене, сечење, лепење, шиене, боене...);</li> <li>▶ да ги запознае основните својства на текстилот;</li> <li>▶ да се запознае со особините на дрвото;</li> <li>▶ да се запознае со видовите примена на дрвото.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Испитување на особините на картон и дрво (физички и механички- еластичност и тврдост).</li> <li>❖ Градење модели и макети.</li> <li>❖ Градење по сопствена идеја.</li> <li>❖ Избиране, комбинирање на соодветни материјали за градба на избраната идеја.</li> <li>❖ Естетско обликување на материјалите.</li> <li>❖ Практични задачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• задачи за испитување на особините на хартијата, картонот и дрвото;</li> <li>• задачи за изработка на макети и модели од од комбинирани материјали;</li> <li>• изработка на календар, авионче, камионче, макета на куќичка, чамец, сплав, автомобилче и сл.</li> </ul> </li> </ul>
---	---

ТЕМА: КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО			
Цели	Содржини	Поними	Активности и методи:
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Да се оспособува за безбедно користење на техничките средства;</li> <li>▶ Да се поттикнува да развива способности за конструтивни активности;</li> <li>▶ Да развие способности за усвојување на последователноста во постапките при конструирајќи;</li> <li>▶ Да ја усврши манипулативната спретност на горните екстремитети;</li> <li>▶ Да ги сознава природните извори на енергија;</li> <li>▶ Да се оспособува да конструира едноставни модели или макети од конструкторски материјали по сопствена идеја.</li> </ul>	<p>Запитта при ракување со технички средства Елементи за составување (завртки и навртки) Склопување и составување по шема за последователност Користење на енергијата од сонцето, водата и ветерот Конструкција на ветерот Шема</p> <p>Конструкција на модели на енергетски претворувачи Конструкција на модели и макети од конструкторски материјали по сопствена идеја</p>	<p>Фен Бојлер Шпорет Пегла Столна лампа Навртки, завртки Склопување, расклопување Воденица Ветерница Воденично тркало Ветерница</p>	<p>❖ Практични вежби: елементарно спојување и раздвојување на различни материјали( дрво, метал, пластика...).</p> <p>❖ Вежби за составување со завртки и навртки.</p> <p>❖ Технички апарати во домот. Именување, функција и основна конструкција на автомобил, украс, корпа, авион.</p> <p>❖ Дискусија за извори за природна енергија. ❖ Идентификување и планирање на елементи за конструкција.</p> <p>❖ Планирање и подготвување редослед и постапки при конструирањето.</p> <p>❖ Избирање прибор и алат за работа за градба на моделот по даден технички пртеж. ❖ Практични вежби за конструкција на едноставни макети или модели од дрво, метал, пластика или картон.</p>



## ТЕМА: СООБРАКАЈ

<b>Цели</b>	<b>Содржини</b>	<b>Поними</b>	<b>Активности и методи:</b>
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се запознае со елементите и објектите на патот;</li> <li>▶ да се запознае со сообраќајот во својата околина;</li> <li>▶ да се оспособува за безбедно учество во сообраќајот;</li> <li>▶ да ги почитува сообраќајните знаци, правила и прописи во реална ситуација,</li> <li>▶ да се оспособува да направи реална проценка на сообраќајната ситуација за безбедно учество во сообраќајот,</li> <li>▶ да знае реално да ја профени сообраќајната ситуација на крстосница и безбедно да ја помине;</li> <li>▶ да се оспособува правилно да то одржува и да го користи велосипедот;</li> <li>▶ да се формира култура на однесување кон средствата во патниот сообраќај како пешак и сопатник во патниот сообраќај;</li> <li>▶ да се оспособува да вози велосипед на полигон.</li> </ul>	<p>Елементи на улицата и објекти на патот Правила и прописи за безбедно движење на пешаците во сообраќајот Најважните сообраќајни знаци Преминување на раскрсница, коловоз (постапки) Правила и прописи за учество на пешак и сопатник во јавниот сообраќај</p> <p>Велосипедска патека Разминување Претекнување Обиколување</p> <p>Мојот велосипед Полигонско возење на велосипед</p> <p>Уреди на велосипед</p>	<p>Коловоз Пешак Мојата околина Семафор Сообраќајни знаци Сообраќајна лента Тротоар Белосипедска патека Разминување Претекнување Изработка на семафор. Изработка на макета на крстосница.</p> <p>Изработка на возила-учесници во сообраќајот. Идентификување на основни конструктивни елементи на велосипедот.</p> <p>Описување на уредот за солирање на велосипедот. Управување на велосипед на училиштен полигон.</p>	<p>❖ Набљудување и идентификување на елементи на улица и пат (слайдови, филм, прошетки во најблиската околина, вежби на полигон, компјутер).</p> <p>❖ Практични вежби: - преминување на крстосница/коловоз со објаснување на постапките. - Симулација на сообраќајни ситуации на сообраќаен училиштен полигон или виртуелни симулации на компјутер. - Решавање на сообраќајни ситуации со сообраќајни знаци. - Разговор за значењето на сообраќајните знаци. изработка на сообраќајни знаци.</p> <p>❖ Изработка на семафор. Изработка на макета на крстосница.</p> <p>❖ Конструирање на велосипедот. Идентификување на основни конструктивни елементи на велосипедот.</p> <p>❖ Описување на уредот за солирање на велосипедот. Управување на велосипед на училиштен полигон.</p>

### **3. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ**

Наставниот предмет техничко образование има статус на задолжителен предмет, застапен е со 2 часа неделно, односно 72 часа годишно.

Наставната програма по предметот техничко образование за петто одделение на учениците со аутизам им овозможува поврзување на мултиаспектен приод кон повеќе активности, предвидени во подрачјата на предметот, со што се делува на сестрано збогатување на функционалноста. На пример, со правилното комбинирање на техничките активности, како и со изборот на правилен методолошки приод кон функционалноста на учениците се задоволуваат повеќе цели: техничко описанување, развој на психомоториката, развој на психомоторната контрола, математичко-логичките претпоставки, емоционално-социјалната состојба, самодовербата, се развива чувство за естетика. Исто така се формираат правилни работни навики, се создаваат предуслови за успешно работно оспособување, се поттикнува комуникација, се промовира работа во група, се насочува и се одржува вниманието.

Планирањето на содржините и начинот на реализација се заснова на строго индивидуализирани програми за секој ученик во согласност од неговите особини, можности и способности, динамика на усвојување и сл. Поради специфичноста на личноста на аутистичниот ученик секоја активност треба да биде комбинација од помали строго дефинирани делови (поголем успех има доколку етапите се претставени со помош на шема, слики), со цел тој да може да ги разбере етапите и редоследот на активностите. Се разбира ова може да се применува доколку ученикот ја има усвоено релацијата *пред-и поиз* (за да може да ги сфати последователноста и етапите на одредена активност).

Потребно е да се обрне посебно внимание на заштитата при работата и ракувањето дури и со наједноставни и секојдневни предмети билеки учениците со аутизам се често расеани, лоцирани во „својот свет“, без насочено или слабо одржано внимание, така да секогаш постои опасност од повредување.

Важна дидактика препорака е секоја научена содржина да се прикаже практично во повеќе различни ситуации. Учениците со аутизам имаат ригидно и стереотипно однесување, а истото се однесува и на нивиот начин на учење (слаба способност за генерализација). На пример доколку му се покаже начинот на преминување преку улица, тој ќе го научи, но ќе го применува само на таа улица на која му се покажани правилата. Затоа потребни се практични вежби во повеќе различни места и ситуации во секојдневниот живот, со цел ученикот да има можност да го генерализира знаењето.

Содржините од наставата треба да се поврзани/корелираат со секојдневието, односно нивната крајна цел е да бидат применливи во секојдневниот живот, а се со цел стекнување на работни навики, стекнување на љубов

кон работата, заедничката работа и взајмното помагање, како и доживување самодоверба и задоволство при самојстојно извршената работа.

Аутистите често имаат сензорни проблеми и на оваа карактеристика мора да се обрне внимание при работата, со цел да им се обезбеди пријатна, стимултивна средина за работа( на пр. визуелни проблеми- да носи очила, тактили- да носи ракавици, аудитивни- да носи слушалки кои го штитат од бучава и сл.).

### ***Насоки за меѓуредмейнo изврзувањe***

Наставните содржини од наставниот предмет техничко образование даваат можности за интегрирано, целно и содржинско поврзување со наставните предмети основи на природните науки, математика, ликовно образование и др.

### ***Насоки за корисишење на годинишиот фонд на часови***

Наставниот предмет во V одделение се изучува со 72 часа годишно, односно 2 часа неделно.  
Поставените цели во наставните теми даваат можност за самостојно планирање и реализација на содржините во согласност со напредувањето и потребите и можностите на учениците.

Се користат актуелни и практични настани, ситуации, работни процеси и се поврзуваат со стекнатото искуство на учениците во училиштето и надвор од него, со особена напомена дека целта е примена на стекнатите знаења во секојдневниот живот и практика. Во наставната програма, исто така, се дадени и конкретизирани цели кои се постигнуваат преку активностите на учениците со што се развиваат нивните способности за конструктивно творештво. Активностите предвидени со програмата во петто одделение понекогаш опфаќаат повеќе цели, како и цели од различни содржини, односно од различни научни подрачја. Така што една цел можеме да ја постигнеме преку повеќе различни активности, а примерите на активностите се само можни предлози, додека наставникот може за постигнување на целите да избере и други соодветни активности.

### **Наставни средства**

Во наставата по техничко образование за учениците со аутизам за осознавање на појавите и законитостите, неопходно е да се користат наставни средства од реални и симулирани ситуации, кои на очигледно- конкретно ниво на учениците ќе им овозможат лесно да го усвојат начинот за нивна употреба. Пред се наставните средства за учениците со аутизам треба да предвидуваат висок степен на безбедност при нивната употреба поради намалената способност за предвидување на опасноста.

Потребно е да постојат посебни прирачници за постапноста при реализацијата на одредени вежби-активности при техничките вежби.



Неопходно е секој ученик да располага со материјалите за обработка, за поблиско запознавање со нив и со нивните својства.

Дидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер, апликации, фолии, паноа, слайдови, модели, макети, аудио-визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД, ЛПД, енциклопедии и списанија од областа.

Би било пожелно да постои истражувачко катче и сообраќаен полигон каде што ученикот може да истражува според целите на наставата.

### Наставни методи

Наставните методи коишто наставникот ги користи во реализацијата на оваа наставна програма претставуваат збир на методолошки постапки и техники кои инаку се користат при третман, терапија, обука, едукација или реедукација на лица/ученици со аутизам. При употребата на истите наставникот мора да има јасна слика за целокупната индивидуа на ученикот со аутизам (способности, карактеристики, специфичности, однесување, неприфатливи појави, социјални отстапувања...). Никогаш за постигнувањето на една цел не се употребуваат сите или мнозинво од овие методи, потребно е да бидат што помалку или унифицирана постапка. Методите се употребуваат според обемот и карактерот на пристапот кој го нуди ученикот и специфичноста на она што треба да го научи/како да го научи. Најчесто се употребуваат следниве методи и техники: BIM-Belgrade Integrative Method, Daily life therapy, Loowas therapy, SMM-Sistem MultiModal method, Teech method, FCT method, PECS method... и други конвенционални наставно-востилни методи и пристапи.

*За усвоеност на употреба на методот се смета онаа йоситайка која кај ученикот со аутизам ќе придонесе за усвоување на содржина/знаење со оптимално ниво на употребливост во импровизирани или реални услови.*

### 4. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

#### ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

На почетокот на учебната година наставникот врши дијагностичко проверување и оценување со цел да ја спознае состојбата таква што е во функција на квалитетно планирање и реализације на идните активности. Се спознаваат предизвештајите во најширова смисла на зборот, социјализациските аспекти на развојот, емоционалниот развој, физичкиот развој и евентуалната промена на социјалната семејна атмосфера и текови.

## **ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ**

Во текот на наставата по техничко образование во В одделение се препорачува формативно следење кое вклучува изработка и водење на портфолио на учениците што опфаќа:

- собирање на показатели (детски изработки, творби, искази, снимени и сликани материјали и сл.) за секој ученик посебно;
  - тековни (формативни), однапред подгответи, евалвациони листи за секој ученик, кои се пополнуваат по конкретна негова активност, која е специфична (позитивна или негативна) или студии на случај во кои наставникот ја бележи фактичката состојба;
  - инструменти кои се однесуваат на секое програмско подраче поединечно и во кои наставникот внесува податоци за постигнавањата на ученикот во однос на сите развојни аспекти кои се поттикнуваат со програмата по техничко образование (когнитивно-интелектуален, социо-емоционален и психомоторички аспект).
- Евалвационните листи й римарно се однесуваат на целиите кои целосно се ѝ осигуруваат на ниво на ќешиќо  
одделение и не се претендат за јависокото одделение.*

## **МИКРОСУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ**

На крајот од второто тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување, се реализира микросумативно оценување.

## **СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ**

Врз основа на целокупните податоци добиени од следењето и формативното оценување наставникот ја констатира (опишува) развојната состојба на секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско подраче.

## **ДОСТАПНОСТ И ПРОДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО**

- Портфолиото треба, во текот на целата година, да им е достапно на родителите за да можат да придонесат во квалитетната реализација на наставата по техничко образование.
- Завршната аналитичко-описна оценка се доставува, исто така, до родителите и станува дел од портфолиот на ученикот.
- Портфолиото на ученикот со прочистени и селектирани податоци продолжува во наредното повисоко одделение.

## НА ЧИНИ НА ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

Согласно со природата на програмата по техничко образование во четврто одделение за ученици со аутизам проверувањето и описаното оценување треба да се реализираат усно, *практично, преку йрезенитација и вербални и невербални вежби, или сликовно-йисмени вежби и со ѕроверување на употребноста на она што е научено во импресионизирана или реална средина:*

- ученички изработка, поединечни и групни;
- контролни тестови, тестови на знаења;
- работно експериментални истражувачки активности (планирање на работата, способности за истражување, способности за стекнување умеенja и работни навики, осознавање и заклуччување на појавите и законите во науката и техничката култура).

На крајот на учебната година учениците се оценуваат со бројчана оценка.



## **5. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Програмата во однос на просторните услови за реализација се темели на Нормативот за простор, опрема и на наставните средства донесен од страна на Министерот за образование и наука.

## **6. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР**

Наставата по техничко образование во петто одделение може да ја изведува лице кое завршило:  
Филозофски факултет - Институт за дефектологија- дипломиран дефектолог;  
Дефектолошки факултет согласно Законот за основно образование.

Изготвил работна група,  
координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образованието - Скопје  
**Одобрил:** м-р Митко Чешларов, раководител на Сектор во Бирото за развој на образованието - Скопје  


## **9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Наставната програма по техничко образование за петто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

на ден 10.05.2012  
Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЈА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. M-2482/6

15.05.2012 год.

